

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА **ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР** ВО УЧЕБНАТА
2021/2022 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година, за сите студенти на втор циклус студии ќе се врши

ОД 24.09.2021 (петок) до 29.09.2021 година (среда)

Потребни документи за заверка на семестар:

- Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
- Формулар за заверка на семестар;

Потребни документи за запишување на нареден семестар:

- Формулар за запишување на семестар;
- Уплата на рата за запишување на семестарот согласно склучениот договор;

➤ Студентите кои не доставиле извештај потребно е заедно со документите за запишување да достават:

– за запишување во III семестар – извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар;

– за запишување во IV семестар - да има претходно доставено извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 ЕКТС од III семестар;

– за запишување во V семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар ;

– за запишување во VI семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар;

Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација за студирање на трет циклус студии на ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **1600104545 788 10**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **1000000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Партиципацијата која ја уплаќаат други лица или фирми, во Цел на дознаката - потребно е да наведат за кое лице ја вршат уплатата.

***Поднесувањето документи за запишување на семестарот ќе биде спроведено со строго почитување на сите предвидени протоколи и здравствени препораки од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука за заштита од коронавирусот COVID 19.**

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ